

## ПРОЕКТ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА РЕЦЕПТЕН ОБРАЗЕЦ

**М**инистерството за здравство на Република Македонија, во соработка со Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД), го промовираше новиот електронски систем за следење на препишувањето и издавањето лекови на рецепт. Станува збор за системско решение, со кое се опфатени сите учесници во системот на препишување и издавање лекови на рецепт: Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, аптеките, Лекарската и Стоматолошката комора, здравствените установи и



мена на бар кодови за секој лекар, независно дали е избран лекар или е специјалист, односно субспецијалист. Со бар кодовите ќе се креира таканаречено фармацевтско досие за секој лекар, од кое ќе може да се следи рационалноста во препишувањето на лекови. Проектот предвидува и примена на бар кодови за осигурениците и на здравствените установи во кои работат лекарите, како и двослојни бандероли за сите увезени лекови во Република Македонија", изјави проф. д-р Владимир Димов, министер за здравство.

# ФАРМАЦЕВТСКО ДОСИЕ ЗА СЕКОЈ ЛЕКАР И СЕКОЈ ОСИГУРЕНИК

■ Пишува:  
**Милева ЛАЗОВА**

лекарите. Паралелно со имплементацијата на проектното решение во тек се повеќе обуки за подрачните единици на Фондот, лекарите, веледрогериите, аптеките и за вработените во Министерството за здравство.

### РЕШЕНИЕ

Идејата за изготвување на проектното решение произлегла од анализата на реалната состојба и споделеното искуство со колегите од земјите на Европската унија.

"Со реализацијата на овој проект ќе добиеме комплементарен и интегриран систем на информации, кој ќе ги поврзе главните чинители во областа на препишувањето и на издавањето лекови. Тој ќе ни овозможи аналитичко следење на примената на

Упатствата во препишувањето на лековите, почитувањето на легислативата при увозот и издавањето на лековите, како и при потрошувачката на лекови. Системот, исто та-

ка, ќе овозможи подобро планирање и алокација на средства за обезбедување на потребната медикаментозна терапија во Македонија. За таа цел проектот предвидува при-

### КОНТРОЛА

"Новата е-здравство апликација ќе му овозможи на здравствениот систем да го унапреди процесот на препишување и на издавање лекови и да ја елиминира можноста за злоупотреба на здравствениот денар, како и можноста за продажба на нелегално увезени лекови", наведува господин Дик Голдман, директор на мисијата на УСАИД.

Овој проект ќе овозможи следење на севкупната потрошувачка на лекови, кои се препишуваат, самостојно или по препорака, на рецепт, како и следење на препишувањето, согласно упатствата за практикување медицина заснована на докази. Проектот се надоврзува на воведувањето на Упатствата за практикување медицина, базирана на докази, со што целосно се заокружува системот за електронско следење на препишувањето и на издавањето лекови на рецепт.

**Проектот овозможува да се применуваат и бар кодови на здравствените установи во кои работат лекарите, како и двослојни бандероли за лековите од Позитивната листа и бандероли за сите увезени лекови во Република Македонија, со кои ќе се следи легалноста на увезените лекови и нивниот квалитет.**

**Паралелно со имплементацијата на проектното решение во тек се повеќе обуки за подрачните единици на Фондот, лекарите, веледрогериите, аптеките и за вработените во Министерството за здравство.**